

Врз основа на член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), Директорот на Агенцијата за електронски комуникации на 31.08.2017 година го донесе следното:

РЕШЕНИЕ

I

СЕ ОТПОВИКУВААТ одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 107863, 110062, 109448, 109474, 109457, 109483, 109455, 109853 и 108444 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со адреса на ул. Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат во Скопје, по барање на корисникот.

II

Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

III

Ова решение е конечно.

Образложение

Агенцијата за електронски комуникации има издадено одобренја за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 107863, 110062, 109448, 109474, 109457, 109483, 109455, 109853 и 108444 издадени од Агенцијата за електронски комуникации на корисникот Друштво за комуникациски услуги ОНЕ.ВИП ДОО Скопје со адреса на ул. Филип Втори Македонски бр.3 ДЦ/Соравија - 8-ми кат во Скопје.

Корисникот ОНЕ.ВИП ДОО Скопје до Агенцијата за електронски комуникации достави барање број ул1-бр.0802-1065 од 29.08.2017 година за отповикување на одобренјата за користење на радиофреквенции во фиксна служба со евидентни броеви 107863, 110062, 109448, 109474, 109457, 109483, 109455, 109853 и 108444.

Врз основа на горенаведеното, согласно член 24 став 1), алинеја 5, а во врска со член 147 став 1) од Законот за електронските комуникации (Службен весник на РМ бр. 39/14, 188/14, 44/15 и 193/15), се донесе решение како во диспозитивот.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение може да се поднесе тужба до Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

Изготвено во Агенција за електронски комуникации
Наш број: ул1-бр.0802-1065
Скопје, 01-09-2017

01-09-2017

По овластување од Директорот,
Игор Бојациев

Доставено до:

- странка
- архива
- Сектор за радиокомуникации
- Сектор за контрола и мониторинг на радиофреквенциите
- Сектор за финансии и сметководство

